

Друштво за комуникациски менаџмент
ЧЕПТЕР 4 со ограничена одговорност
Бр. 03-417/1
27.09 2023 год.
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MACEDONISE SEVERIUT
Министерство за труд и социјална политика
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Бр.-Нр. 02-5561/15
26-09-2023 год.-vivo.
СКОПЈЕ - БИКИР

ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
на услуги за организирање на обуки за јакнење на капацитетите на вработените во
Ромските информативни центри и негователките ромки во ЈОУДГ

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за труд и социјална политика**, со седиште на ул. „Даме Груев,, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Јованка Тренчевска, во понатамошниот текст: Договорен орган, од една страна и
2. **Друштво за комуникациски менаџмент ЧЕПТЕР 4 со ограничена одговорност** Скопје, со ЕМБС 6732801 седиште на ул.„Никола Паралунов,, бр. 27/4-3 Скопје, претставувано од управител Тодор Стојчевски, (во понатамошниот текст „Носител на набавката“) од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка од мала вредност за услуги во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-5561/1 од 16.08.2023 година, Одлука за избор на најповолен понудувач со архивски број 02-5561/6 од 20.09.2023 година, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор се услуги за организирање на обуки за јакнење на капацитетите на вработените во Ромските информативни центри и негователките ромки во ЈОУДГ.

МАКЕДОНСКА РЕПУБЛИКА

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонски јазик.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вредноста на овој договор за услуги за организирање на обуки за јакнење на капацитетите на вработените во Ромските информативни центри и негователките ромки во ЈОУДГ, изнесува 294.110,00 денари без пресметан данок на додадена вредност.

Данокот на додадена вредност за хотелско сместување и за превоз на учесници се пресметува по повластена даночна стапка од 5%, а останатите позиции од договорената техничка спецификација се пресметуваат со данок на додадена вредност од 18%.

Р.бр.	Опис	Ед. мерка	Количина	Ед. цена без ДДВ (за точка 1 Ед.цена за две ноќевања по учесник на база ПП	Вк. цена без ДДВ (за точка 1 вк.цена за две ноќевања на база ПП за 26 учесници)
1	Хотелско сместување на база полн пансион со две ноќевања за 26 лица во Охрид, во едно и/или двокреветни соби (почнува со ручек, завршува со доручек)	лице	26	6.000,00	156.000,00
2	Фасцилитатор за сесиите - двајца, по еден во секоја сала Две сали за обука, за по 12 - 13 учесници (со проектор, платно за проектирање, табла за флип чарт, топ бела хартија А4,	број	2	17.000,00	34.000,00

	топ флип чарт хартија и маркери во различни бои)				
3	Материјали за обука (папки, пенкала, тетратки)	број	26	60,00	1.560,00
4	Освежување кафе паузи - еспресо, макијато и вода за 26 учесници)	број	5	1.920,00	9.600,00
5	Патен превоз за учесниците (Скопје - Охрид и назад) (Берово, Делчево, Пехчево, Кочани, Неготино, Битола, Прилеп, - Охрид и назад)	лице	13	3.650,00	47.450,00
6	Патен превоз за учениците (Куманово - Охрид и назад) Скопје, Тетово, Кичево, Дебар, - Охрид и назад)	лице	13	3.500,00	45.500,00

НАЧИН И УСЛОВИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Носителот на набавката е должен да ја реализира услугата во период од 27.09 – 29.09.2023 година согласно барањата и условите од техничката спецификација и склучениот договор.

au
A

Сместувањето треба да биде за 26 учесници во хотел во Охрид на база полн пансион за две ноќевања.(да почнува со ручек и да заврши со доручек) за период 27, 28 и 29 септември 2023 год.

Хотелот да има на располагање две сали за обуки на групи од 12-13 учесници обезбедени со проектор, платно за проектирање, табла за флип чарт, топ бела хартија А4, топ флип чарт хартија и маркери во различни бои.

Да има по еден фасцилитатор за сесиите во двете сали.

Превозот на учесниците треба да биде организиран од градовите на живеење (меѓуградска автобуска станица или друго место претходно утврдено од Договорен орган) до местото на реализација на договорот, односно од Скопје, Тетово, Кичево, Дебар, Берово, Делчево, Пехчево, Кочани, Неготино, Битола, Прилеп до Охрид и назад.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Договорот е со важност од 2 (два) месеци од моментот на потпишувањето на двете договорни страни.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Начин на плаќање е во рок до 60 дена од денот на прием на фактурата во Архива на Министерство за труд и социјална политика.

Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на фактура во Архивата на Министерството за труд и социјална политика.

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Навременото и квалитетно извршување на договорот, носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за договорниот орган.

Висината на банкарската гаранција изнесува 5% од вкупната вредност на договорот со ДДВ.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосно реализирање на договорот. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 5 (пет) дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

За неисполнување на договорните обврски од страна на Носителот на набавка, Договорниот орган има право да ја активира и наплати Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 8

Носителот на набавката е должен да постапува согласно барањето доставено од одговорното лице за следење на реализација на договорот кај договорниот орган како и врз основа на доставената понуда и утврдена техничка спецификација.

Член 9

Носителот на набавката врз основа на добиеното барање, сукцесивно во зависност од потребата на Договорниот орган се обврзува да ги извршува услугите предмет договорот.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган се обврзува дека ќе врши исплата на цената за извршените услуги на начин определен со овој Договор.

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Тања Крстевска или друго лице овластено од Министер.

Tam
f

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Член 11

Договорните страни се согласни дека во случај кога Носителот на набавката нема да ја изврши обврската во роковите определени во овој договор, истиот е согласен на договорна казна. Носителот на набавката се обврзува да плати пенали во висина од 5 (пет) проценти од вредноста на неизвршената услуга за неисполнување или неуредно и задоцнето исполнување, но износот на пеналите не може да биде поголем од 5% од вредноста на овој Договор.

Договорниот орган пресметката на договорната казна од став 1 на овој член ќе ја одбие од цената на услугата определена во член 3 од овој договор.

Доколку Носителот на набавка ненавремено ги извршува услугите кои се предмет на набавка, Договорниот орган има право да ја наплати и Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот.

ВИША СИЛА

Член 12

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините на Виша сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заедничко прифатено дополнување или да се раскине договорно.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 13

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 14

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат спорот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 15

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Кога Носителот на набавката нема да ја исполни својата обврска, во тој случај Договорниот орган, може да бара исполнување на обврската или да го раскине Договорот, а во секој случај има право на надомест на штета и активирање на банкарска гаранција дури и да не даде дополнителен рок за извршување на услугата.

Член 17

Кога носителот на набавката нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, договорниот орган има право да му даде дополнителен рок за исполнување на обврската.

Дополнителниот рок може да се даде само во случај кога Договорниот орган не трпи штета и во тој случај нема да се бара надомест на штета и да се активира банкарска гаранција.

Член 18

Ако носителот на набавката не ја исполни својата обврска во определениот рок / дополнителниот рок, Договорниот орган може да го раскине договорот, да ја активира банкарската гаранција, да бара надомест на штета и договорна казна.

Во случај на раскинување на договорот поради неисполнување на обврските во определениот рок и во дополнителниот рок, Договорниот орган има право на надомест на штета, договорна казна и право да ја активира банкарската гаранција.

Свој
А

ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Договорот стапува во сила со денот на депонирањето на оригинална банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот кај Договорниот орган од страна на Носителот на набавката.

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од овој Договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.


Одредбите од овој Договор можат да се изменат или дополнат со склучување на Анекс кон договорот, согласно Законот за јавни набавки и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

Дополнувањата и измените на овој Договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Договорните страни немаат право своите обврски да ги пренесат на трета страна, без взаемна писмена согласност и согласно Законот за јавни набавки.

Овој Договор е изработен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) за Носителот на набавката и 2 (два) за Договорниот орган.



Изготвил: Благица Мирчевска, Раководител на одделение 
Согласен: Славица Костовска, Раководител на сектор
Одобрил: Љубица Панова, Раководител на сектор 